

Државната комисија за жалби по јавни набавки врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки одлучувајќи по жалбата на жалителот „ЕУРО ФЛОР МАРКЕТ“ ДООЕЛ Тетово, изјавена преку полномошник адвокат Вјоса Џафери од Тетово против Одлуката за поништување на постапка бр.05-136/22 од 30.06.2020 година, донесена по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.02961/2020 за набавка на стоки - Хигиенски средства на договорниот орган Државен Студентски дом Скопје-Скопје, врз основа на 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) и член 166 став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на 57-та Седница одржана на 21.10.2020 година донесе:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот „ЕУРО ФЛОР МАРКЕТ“ ДООЕЛ Тетово, изјавена преку полномошник адвокат Вјоса Џафери од Тетово против Одлуката за поништување на постапка бр.05-136/22 од 30.06.2020 година, донесена по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.02961/2020 за набавка на стоки - Хигиенски средства на договорниот орган Државен Студентски дом Скопје-Скопје, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕДОЗВОЛЕНОСТ.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно по извршената достава.**

Образложение

Договорниот орган Државен Студентски дом Скопје-Скопје спровел набавка со поедноставена отворена постапка бр.02961/2020 за набавка на стоки - Хигиенски средства, за што донел Одлука за поништување на постапка бр.05-136/22 од 30.06.2020 година.

Незадоволен од Одлуката за поништување на постапка бр.05-136/22 од 30.06.2020 година, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот оператор „ЕУРО ФЛОР МАРКЕТ“ ДООЕЛ Тетово.

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е недозволена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена.

Имено, Државната комисија од доставената документација и по увидот во објавата на ЕСЈН, утврди дека Одлуката за поништување на постапка бр.05-136/22 од 30.06.2020 година била прикачена на ЕСЈН на 01.07.2020 година, а доставена до економските оператори со Известување за донесена одлука преку ЕСЈН на 01.07.2020 година. Постапката е спроведена согласно Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019). Од причина што целокупната постапка се водела преку ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, од денот на доставување на одлуката преку ЕСЈН почнува да се смета и рокот за жалба.

Видно од досието на спроведената постапка и системот за е-жалба, жалителот ја изјавил жалбата во хартиена форма спротивно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019) на ЕСЈН на 12.08.2020 година.

Со оглед на горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја отфрли жалбата на жалителот како недозволена.

Согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки: „(1) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“

Согласно член 143 од Законот за јавни набавки: „(1) Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, додека во поедноставената отворена постапка и набавката од мала вредност во рок од пет дена, од денот на:1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската

документација или 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката. (2) Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (1) точките 1, 2 и 3 на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.“.

Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „Во одлучување во жалбената постапка, Државната комисија може да ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице “.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.09-933/4
21.10.2020 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- „ЕУРО ФЛОР МАРКЕТ“ ДООЕЛ Тетово (Вјоса Џафери од Тетово) ул. ЈНА бр.37/1-1, Тетово
- Државен Студентски дом Скопје-Скопје, бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.266, Скопје